



До: д-р Зоран Трајчевски, директор  
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 29 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), се доставува:

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Република Северна Македонија АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ – СКОПЈЕ Republika E Maqedonise Si Verite AGJENCIA PER SHERBIME MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZUELE – SHKUPJE			
Имено / Датум: 31.07.2019			
Орг. единица Njësia org.	Број Numër	Прилог Shtesa	Вредност Vlerë
10	3754	1	

1. Вид надзор: контролен
2. Субјект на надзорот: Трговско радиодифузно друштво ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово
3. Период опфатен со надзорот: 2018 година
4. Датум на извршување на надзорот: 31 јули 2019 година
5. Предмет на надзорот:
  - Член 15 став 5 од Законот за медиуми („Службен весник на РМ“ бр. 184/13 и 13/14)

(Радиодифузерите се должни на надлежното регулаторно тело да му достават писмен извештај, за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во прилог на извештајот се доставува и информација за техничките средства преку кои се емитува или реемитува нивниот програмски сервис во РМ или надвор од неа);

6. Претходно изречена мерка:

*За непочитување на член 15 став 5 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка – јавна опомена (Уп1 бр. 03-261 од 07.06.2019 година) на Трговското радиодифузно друштво ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово.*

*Со изречената мерка, му наложи на радиодифузерот во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на приемот на решението да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми.*

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот надзор врз телевизискиот програмски сервис на ТРД ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово е констатирано дека субјектот на надзорот (радиодифузерот) постапи по решението за изрекување мерка – јавна опомена и во дополнителниот рок достави до Агенцијата писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за телевизиско емитување.



8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

*Сектор за програмски работи*